

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија

Вработени		Соба број
Директор	Лазо Трајков, дипл. социјален работник	2
Служба за административни и помошно технички работи	Вработени	
Финансиски работи и сметководство	Васка Илиева, економист	3
Архива и архивско работење	Софија Атанасова, архивар	
Архива и архивско работење на предмети од детски права	Маргарита Карајанова, архивар	5
Оддел за помошно-технички работи	Благица Филиповиќ, хигиеничар	1
Служба за права од социјална заштита	Вработени	Соба број
- Право на социјална парична помош - Условен паричен надоместок - Паричен надоместок за електрична енергија за корисници на СПП - Право на еднократна парична помош и помош во натура	Викторија Хусеновска, социјален работник	9
- Паричен надоместок за помош и нега од друго лице	Ангелинка Петкова, дипл. социолог	9
- Право на додаток за мобилност и слепило - Право на додаток за глувост - Детски додаток - Посебен додаток - Родителски додаток за трето дете - Еднократна парична помош за новороденче	Ивана Кујунџиева, дипл. социјален работник	9
- Право на постојана парична помош - Право на социјално домување - Паричен надоместок за електрична енергија за корисници на ППП - Право на парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа - Право на парична помош за студирање - Право на здравствена заштита - Право на цивилна инвалиднина - Надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со телесни или	Кристина Биканин, дипл. правник	7

ментални пречки во развојот		
-----------------------------	--	--

Служба за услуги од социјална заштита	Вработени	Соба број
<ul style="list-style-type: none"> - Право на институционална и вонинституционална заштита - Заштита на стари лица - Старателство - Право на топол оброк (народна кујна) 	Ефросима Диновска, дипл. соц. работник	4
<ul style="list-style-type: none"> - Посвојување - Нарушени брачни и семејни односи - Мировна постапка - Уредување на лични односи на дете со родител, блиски сродници - Регулрање на видување на малолетно дете со родителот со кого не живее 	Ангелка Шуклева, дипл. соц. Работник	8
<ul style="list-style-type: none"> - Семејно насилство - Малолетничка правда - Советувалиште за брак и семејство 	Сашка Карајанова, дипл. психолог Виолета Христова, дипл. психолог Емилија Мулаева, дипл. соц. работник	6
Дневен центар за лица со посебни потреби	Мери Кузманова, дипл. дефектолог Весна Кадинска, медицинска сестра Јорданка Чучанова, физотерапевт Ѓурѓа Ристовска, админ. техничар	Детска градинка „Цветови“ Гевгелија